

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(01.07.2022 – 07.07.2022)

**Ротирна печка 3 (A-03.1)**

Ротирна печка 3 *	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
01.07.2022	166,89	400	497,20	800	7,77	30
02.07.2022	86,25	400	284,09	800	8,84	30
03.07.2022	22,86	400	37,88	800		30
04.07.2022	10,77	400	22,04	800	8,73	30
05.07.2022	7,83	400	629,46	800	7,73	30
06.07.2022	6,45	400	655,40	800	7,43	30
07.07.2022	9,53	400	689,78	800	6,74	30

**Ротирна печка 4 (A-04.1)**

Ротирна печка 4 **	SO <sub>2</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		NO <sub>x</sub> [mg/Nm <sup>3</sup> ]		Прашина [mg/Nm <sup>3</sup> ]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
01.07.2022	12,52	400	647,04	800	10,46	30
02.07.2022	9,94	400	626,58	800	10,79	30
03.07.2022	10,03	400	574,62	800	12,67	30
04.07.2022	9,18	400	450,77	800	13,60	30
05.07.2022	10,11	400	641,89	800	13,29	30
06.07.2022		400		800		30
07.07.2022		400		800		30

**Легенда:**

**ИСДВ** – измерена средно-дневна вредност

**ГВЕ** – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

\* На 03.07.2022 инструментот за мерење прашина на печка 3 бил во дефект, кој е саниран до наредниот ден

\*\* Печка 4 е сопрена на 06.07.2022 поради сервисни активности

\*\*\*

- **Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон**

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO<sub>2</sub> и NO<sub>x</sub>), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- **Производството запира доколку филтрите не работат**

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- **Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM10 честички во воздухот**

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM10 честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- **Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина**
- **Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа**

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото денонокие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- **Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме**

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

*Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат одговори за сите прашања од интерес. Посетите ќе со одвиваат согласно условите пропишани со протоколите за справување со пандемијата Covid-19.*

Контакт е-mail: [contact@usje.mk](mailto:contact@usje.mk)